

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 5

Понеделник, 24 февруари 2020 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
50.		51.	
Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П 1, Г. П 2, Г.П 3, Г.П 4, Г.П. 5 и формирање на нови градежни парцели Г.П 1, Г.П 2, Г.П. 3, Г.П.4, Г.П. 5.1, Г.П. 5.2 и Г.П.5.3 К.О Струмица .....	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и Г.П5.3 К.О Струмица .....	2

#### 50.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и Г.П5.3 К.О Струмица

#### Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и

Г.П5.3 К.О Струмица, со површина од 63651м<sup>2</sup> кој граничи:

- од северната страна со новопланирана ул. „1“;
- од западната страна со бул. „Климент Охридски“;
- од јужната страна со новопланирана ул. „2“;

#### Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

#### Член 3

Јавната анкета ќе трае од 27.02.2020 година до 04.03.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 28.02.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

#### Член 4

АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и Г.П5.3 К.О Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

#### Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-1408/2  
21.02.2020 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски с.р.

#### 51.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и Г.П5.3 К.О Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација на Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5 и формирање на нови градежни парцели Г.П1, Г.П2, Г.П3, Г.П4, Г.П5.1, Г.П5.2 и Г.П5.3 К.О Струмица, со површина од 6.3651м<sup>2</sup> во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Иванова - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 27.02.2020 година до 04.03.2020 година, а јавната презентација на ден 28.02.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-1408/3  
21.02.2020 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски с.р.